

Предмет: Забелешки на Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето

Предложената измена со член 21 од предлогот за изменување и дополнување на ЗСО која се однесува на членот 150-а став 2 е **неприфатлива** бидејќи се врзува со издавање на фактура и повторно се остава простор на брокерските друштва подолг период да ја задржуваат наплатената премија на своите сметки. Ова дотолку повеќе што воопшто не се третира фактурираната ненаплатена премија за што, пак, друштвата за осигурување воопшто немаат контрола, туку се сведува на „добрата воља“ на брокерските друштва за наплата и пренос на полисираната премија. Со тоа повторно се остава простор за креирање на неизмирени обврски од страна на брокерските друштва кон друштвата за осигурување, со што не само што се нарушува ликвидноста на друштвата за осигурување, туку и не се поттикнува финансиска дисциплина во осигурителниот сектор, воопшто.

ПРЕДЛОГ:

Ставот 2 од член да се 150-а да се измени и да гласи:

(2) Осигурително брокерското друштво е должно да ја плати премијата на друштвото за осигурување за продадените полиси во претходниот месец најдоцна до 15-тиот ден од следниот месец.

Образложение: Со ваквото решение се отстранува наплатата како услов за пренос на премијата, односно се воспоставува обврска на брокерските друштва да ја плаќаат премијата кон осигурителните друштва за сите продадени полиси, при што ризикот од ненаплата го снесат брокерските друштва, со што сметаме дека ќе се зајакне ликвидноста и финансиската стабилност во осигурителниот сектор.

Напомена: Доколку не се прифати овој предлог сметаме дека е поцелисходно да остане постојното решение во законот.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

**Претседател на Управен одбор,
м-р Марија Томеска**

